

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Назив на министерство:	Министерство за финансии
Назив на предлогот на закон:	Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница
Одговорно лице и контакт информации:	Ленче Тагасовска lence.tagasovska@finance.gov.mk 02/3106-746
Вид на Извештај	☐ Нацрт ☒ Предлог
Обврската за подготовка на предлогот на закон произлегува од:	☐ Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија ☐ НПАА ☒ Заклучок на Владата на Република Македонија ☐ Друго _____
Поврзаност со Директивите на ЕУ	нема
Дали нацрт извештајот содржи информации согласно прописите кои се однесуваат на класифицираните информации	☐ Да ☒ Не
Датум на објавување на нацрт Извештајот на ЕНЕР:	___.2013
Датум на доставување на нацрт Извештајот до Министерството за информатичко општество и администрација:	___.2013
Датум на добивање на мислењето од Министерството за информатичко општество и администрација:	___.2013
Рок за доставување на предлогот на закон до Генералниот секретаријат	___.2013

1. Опис на состојбите во областа и дефинирање на проблемот

1.1 Опис на состојбите

Согласно сегашното решение во Законот, издавањето на задолжница беше доброволно во сите должничко доверителски односи. Со предложените измени на Законот за задолжница се пропишува дека издавањето на задолжницата во должничко доверителските односи со кои се создаваат обврски во износи поголеми од 300.000 денари е задолжително, но само доколку се исполнети условите за нејзино издавање (должникот да нема блокирана сметка, да не му е изречена прекршочна санкција, да не е поведена стечајна или ликвидациона постапка и во рамките на лимитот од 30% од вкупните приходи остварени во претходната година).

1.2 Причини за проблемите кои се предмет на разгледување

Со постојното законско решение, задолжницата е исправа која се издава на доброволна основа. Пропишувањето на задолжително издавање на задолжница во должничко доверителските односи на износи од 300.000 денари и повеќе, ќе придонесе за поголемо остварување на целите за кои е донесен Законот за задолжница.

2. Цели на предлог регулативата

Главна мотивација за донесување на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница е зајакнување на сигурноста на доверителите и подобрување на наплатата во стопанството, преку пропишување на задолжително издавање на задолжница во должничко доверителските односи на износи од 300.000 денари и повеќе.

3. Можни решенија (опции)

3.1 Опис на решението „не прави ништо“

Ова решение значи да не се донесе Предлогот на закон. Ова не е прифатлива опција, бидејќи со одбирањето на оваа опција нема да се постигне целта, а тоа е зголемување на сигурноста на доверителите и подобрување на наплатата во стопанството.

3.2 Опис на можните решенија (опции) за решавање на проблемот

Основно решение на предложениот Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница е пропишување на задолжително издавање на задолжница во должничко доверителските односи.

4. Проценка на влијанијата на регулативата

Можни позитивни и негативни влијанија од секоја од опциите:

4.1 *Економски влијанија*
НЕ

4.2 *Фискални влијанија*
НЕ

4.3 *Социјални влијанија*
НЕ

4.4 *Влијанија врз животната средина*
НЕ

4.5 *Административни влијанија и трошоци –*

а) трошоци за спроведување
нема

б) трошоци за почитување на регулативата
нема

5. Консултации

5.1 *Засегнати страни и начин на вклучување*
ЕНЕР

5.2 *Преглед на добиените и вградените мислења*
Добиени и вградени се мислењата од _____.

5.3 *Мислењата кои не биле земени предвид и зошто*
нема

6. Заклучоци и препорачано решение

6.1 *Споредбен преглед на позитивните и негативните влијанија на*
можните решенија (опции)

Позитивно влијание од предложеното решение е што задолжителното издавање на задолжница во должничко доверителските односи од кои се создаваат обврски од 300.000 денари и повеќе ќе ја зголеми сигурноста на доверителите и ќе придонесе за подобрување на наплатата на побарувањата.

Негативното влијание е што задолжителното издавање на задолжница ќе предизвика континуирани трошоци за должниците во износ од 3.000 денари за солемнизација на задолжницата.

6.2 Ризици во спроведувањето и примената на секое од можните решенија (опции)

нема

6.3 Препорачано решение со образложение

Се препорачува донесување на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница со кој ќе се пропише задолжителното издавање на задолжница во должничко доверителските односи од кои се создаваат обврски од 300.000 денари и повеќе.

7. Спроведување на препорачаното решение

7.1 Потреба од менување на закони и подзаконска регулатива во областа или други сродни области

нема

7.2 Потребни подзаконски акти и рок за нивно донесување

нема

7.3 Органи на државната управа, државни органи и други органи надлежни за спроведување

7.4 Активности за обезбедување на ефикасно спроведување на предлогот на закон

нема

8. Следење и евалуација

8.1 Начин на следење на спроведувањето

Следењето ќе биде спроведено од страна на Министерството за финансии во координација со Централниот регистар на Република Македонија.

8.2 Евалуација на ефектите од предлогот на закон и рокови

По донесувањето на Предлог законот преку Регистарот на задолжници кој се води кај Централниот регистар на Република Македонија континуирано ќе се следи динамиката на издавање на задолжници и нивната наплата.

Изјава од министерот

Врз основа на резултатите од анализите прикажани во Извештајот за проценка на влијанието на регулативата сметам дека препорачаното решение (опција) претставува најдобар начин за решавање на проблемот и постигнување на очекуваните ефекти на најекономичен начин.

Датум: __.11.2013 година

Зоран Ставрски
Заменик Претседател на Влада и
Министер за финансии

Изработил: Јане Севдински
Проверил: Ленче Тагасовска
Одобрил: Виолета Стојановска Петровска
Согласен: Наташа Стојмановска